

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД**  
**Друштво за неживотно осигурување Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**  
**И**  
**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА**  
**ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА**  
**31 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА**

**Скопје, февруари 2013**

<b>СОДРЖИНА</b>	<b>Страна</b>
<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>1-2</b>
<b>Финансиски извештаи</b>	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промени во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-36
<b>Додатоци</b>	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

М.Х.Јасмин 20, 1000 Скопје  
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706  
Факс: +389 (2)32 14 707

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
ДО  
СОПСТВЕНИКОТ НА  
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД  
Друштво за неживотно осигурување - Скопје**

**Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2012 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

*Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи*

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

*Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)**  
**ДО**  
**СОПСТВЕНИКОТ НА**  
**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД**  
**Друштво за неживотно осигурување - Скопје**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

*Мислење*

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје заклучно со 31 декември 2012 година, како и нејзината финансиска успешност и паричните текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

**Извештај за други правни и регулативни барања**

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје за годината која завршува на 31 декември 2012 година.

Скопје, 18 февруари 2013 година

**Овластен ревизор**

Гоце Христов



**Управител и Овластен ревизор**

Антонио Велјанов



**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД**  
**Друштво за неживотно осигурување - Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември**

	<b>Белешка</b>	<b>2012 (000) МКД</b>	<b>2011 (000) МКД</b>
<b>Приходи</b>			
Заработена премија	8	265,035	181,970
Приходи од вложувања	9	14,648	19,216
Останати осигурително технички приходи	10	5,480	5,972
Останати приходи		6,230	1,367
<b>Вкупно приходи</b>		<b>291,393</b>	<b>208,525</b>
<b>Расходи</b>			
Надомест на штети, нето	11	(64,915)	(56,577)
Промени во резервирања за штети, нето	12	(54,115)	(20,191)
Трошоци за спроведување на осигурувањето	13	(126,361)	(92,074)
Трошоци од вложувања	14	(411)	(1,140)
Останати осигурително технички трошоци	15	(23,507)	(15,670)
Загуби поради обезвреднување на побарувања	22	(32,087)	(8,078)
Останати трошоци		(1,730)	(2,554)
<b>Вкупно расходи</b>		<b>(303,126)</b>	<b>(196,284)</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>(11,733)</b>	<b>12,241</b>
Расход за данок од добивка	16	(967)	(658)
<b>Нето добивка (загуба) за периодот</b>		<b>(12,700)</b>	<b>11,583</b>
<b>Друга сеопфатна добивка:</b>			
		-	-
<b>Вкупно друга сеопфатна добивка</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ</b>			
		<b>(12,700)</b>	<b>11,583</b>
<b>Заработувачка (загуба) по акција (Денари за 1 акција)</b>			
	17	<b>(391)</b>	<b>356</b>

Одборот на Директори на Кроација Осигурување АД друштво за неживотно осигурување Скопје ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување, а во нивно име ги потпишал:

**Извршен Директор**  
**Драган Лазарески**

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД**  
**Друштво за неживотно осигурување - Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември**

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2011</u> <u>(000) МКД</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	18	2,572	2,267
Материјални средства	19	15,806	12,259
Финансиски вложувања:			
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	20	255,448	90,821
Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
Финансиски вложувања за тргување		-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	21	35,442	155,069
Дел за реосигурување во технички резерви		19,328	9,369
Побарувања	22	131,863	109,252
Однапред платени трошоци и друго	23	4,605	4,875
Парични средства и парични еквиваленти	24	9,166	6,480
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b><u>474,230</u></b>	<b><u>390,392</u></b>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина</b>			
Акционерски капитал	25	199,593	199,593
Законски резерви		1,631	-
Акумулирана добивка (загуба)		(11,069)	4,893
<b>Вкупно главнина</b>		<b><u>190,155</u></b>	<b><u>204,486</u></b>
<b>Технички резерви</b>			
Преносни премии	8	166,448	130,475
Резервации за штети и попусти		82,394	27,948
<b>Вкупно технички резерви</b>		<b><u>248,842</u></b>	<b><u>158,423</u></b>
<b>Обврски</b>			
Обврски спрема осигуреници		934	640
Обврски спрема застапници и посредници		2,339	2,212
Останати обврски од осигурување	26	3,890	6,861
Обврски по основ на реосигурување		6,524	4,795
Останати обврски	26	21,546	12,975
<b>Вкупно обврски</b>		<b><u>35,233</u></b>	<b><u>27,483</u></b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b><u>474,230</u></b>	<b><u>390,392</u></b>

**КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД**

Друштво за неживотно осигурување - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември**

		2012	2011
	<u>Белешка</u>	<u>(000) МКД</u>	<u>(000) МКД</u>
<b>Парични текови од оперативно работење</b>			
Приливи од осигурениците		290,578	206,511
Исплати на осигурениците		(61,392)	(54,056)
Исплати на реосигурувачите		(27,740)	(7,470)
Исплати за вработените		(43,647)	(27,830)
Исплати за провизии на посредници		(27,685)	(22,739)
Исплати за останати расходи од работење		(85,242)	(63,388)
Платен данок на добивка		(1,016)	(421)
<b>Нето парични текови од оперативно работење</b>		<b>43,856</b>	<b>30,607</b>
<b>Парични текови од инвестиционо работење</b>			
Нето прилив (одлив) од депозити во банки	21	122,479	(88,979)
Нето прилив (одлив) од државни обврзници	20	(159,343)	55,674
Нето прилив (одлив) од дадени заеми	21	(1,247)	-
Стектано вложување во НБО	21	(1,605)	(3,810)
Приливи од камати		8,321	5,056
Приливи од продажби на вложувања	10	1,187	8,363
Купени нематеријални средства	18	(1,186)	(318)
Стектати вложувања во туѓи објекти	19	(1,272)	(3,313)
Стектати градежни објекти	19	(3,610)	-
Купена опрема	19	(3,263)	(3,328)
<b>Нето парични текови од инвестиционо работење</b>		<b>(39,539)</b>	<b>(30,655)</b>
<b>Парични текови од финансиско работење</b>			
Уплата на акционерски капитал		-	-
Исплатена дивиденда		(1,631)	-
<b>Нето парични текови од финансиско работење</b>		<b>(1,631)</b>	<b>-</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на парични средства</b>		<b>2,686</b>	<b>(48)</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>24</b>	<b>6,480</b>	<b>6,528</b>
<b>Парични средства на крајот од годината</b>	<b>24</b>	<b>9,166</b>	<b>6,480</b>

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД**

Друштво за неживотно осигурување - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Основна главнина		Премии на емитиран и акции	Законски	Статута рни	Резерви			Откупени сопствен и акции	Ревалори зациона Резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на обични акции	Износ				Резерви на сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви				
	(000) МКД	(000) МКД				(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД				
<b>Почетна состојба на 1 јануари 2011</b>	-	199,593	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,690)	192,903
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Почетна состојба на 1 јануари 2011-исправено</b>	-	199,593	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,690)	192,903
<b>Сеопфатна добивка</b>												
Добивка (загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,583	11,583
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,583	11,583
<b>Несопственички промени во капиталот</b>												
Трансакции со сопствениците (сопственички промени во капиталот)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на ден 31 декември 2011</b>	-	199,593	-	-	-	-	-	-	-	-	4,893	204,486
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Почетна состојба на 1 јануари 2012-исправено</b>	-	199,593	-	-	-	-	-	-	-	-	4,893	204,486
<b>Сеопфатна добивка</b>												
Добивка (загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,700)	(12,700)
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,700)	(12,700)
<b>Несопственички промени во капиталот</b>												
Трансакции со сопствениците (сопственички промени во капиталот)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,631)	(1,631)
Распределба за резерви	-	-	-	-	-	-	1,631	-	-	-	(1,631)	-
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на ден 31 декември 2012</b>	-	199,593	-	-	-	-	1,631	-	-	-	(11,069)	190,155



## **1. . Основни информации**

Кроација Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") запишано е во Централниот регистар на РМ под матичен број ЕМБС 6479570 на ден 6 Мај 2009 година.

Друштвото е регистрирано како акционерско друштво за обавување на неживотно осигурување како основна дејност. Во рамките на својата основна дејност Друштвото ги врши следните осигурувања:

- осигурување од последици на несреќен случај - незгода;
- осигурување на моторни возила (каска);
- осигурување на шински возила (каска);
- осигурување на воздухоплови (каска);
- осигурување на пловни објекти (каска);
- осигурување на стока во превоз (карго);
- осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- други осигурувања на имот;
- осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- општо осигурување од одговорност;
- осигурување на кредити;
- осигурување од финансиски загуби;
- осигурување на правна заштита;
- осигурување на туристичка помош;

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Кроација Осигурување дд Загреб, ул.Мирамарска бр.22 Загреб, Хрватска.

Седиштето на Друштвото е регистрирано во Скопје, на ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20, а својата дејност ја обавува преку Дирекција и 22 експозитури (подружници).

Друштвото има вкупно 90 вработени со 31 декември 2012 година (2011: 58 вработени).

Основачкиот капитал на Друштвото изнесува 3,250,000 ЕУР, поделен на 32,500 обични акции со номинална вредност на една акција од 100 ЕУР.

Одборот на Директори на Друштвото го сочинуваат:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - Извршен член и овластено лице: | Драган Лазарески |
| - Неизвршни членови:             | Владо Ошуст      |
|                                  | Ристо Малчевски  |
|                                  | Иван Фабијанчиќ  |
|                                  | Ванчо Бален      |

## **2. Основа за составување на финансиски извештаи**

### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 36, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2012 и 2011 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

### **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата кои се чуваат до доспевање кои се мерат според методот на амортизирана набавна вредност.

### **2.3. Користење на проценки и расудувања**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, објективната вредност на вложувањата и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

### **2.4. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### **3. Основни сметководствени политики**

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

#### **3.1. Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странските валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

#### **3.2. Договори за осигурување**

##### **(а) Признавање и мерење**

###### *Приходи*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанувањето на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

###### *Резерва за преносна премија*

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

###### *Штети*

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.2. Договори за осигурување (Продолжение)**

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не. Неподмирените штети се проценуваат преку прегледување на поделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Резервациите за штети се формираат по начелата на актуарската струка со употреба на соодветни статистички методи. Меѓународната пракса кај имотните осигурувања не бара дополнителни тестирања на соодветноста на резервациите за штети, затоа што самиот метод на нивно формирање ја обезбедува доволната висина.

#### **(б) Средства за реосигурување**

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик. Делот од преотстапната премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурител на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во билансот на успех во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.2. Договори за осигурување (Продолжение)**

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

#### **(в) Трошоци за стекнување**

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

#### **(г) Побарувања и обврски од осигурување**

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

#### **3.3. Приходи од вложувања**

Приходите од вложувања ги вклучуваат приходите по основ на камати и доспеани дисконти од пласирани средства во финансиски инструменти, како и приходот оставрен при продажба на вложувањата и истите се искажуваат како приходи во согласност со прописите или според договорот склучен помеѓу страните.

#### **3.4. Приходи од надомести и провизии**

Надоемстоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

#### **3.5. Трансакции во странска валута**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2012 и 2011, се следните:

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.5. Трансакции во странска валута (Продолжение)**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
1 ЕУР =	61.5000 МКД	61.5050 МКД
1 УСД =	46.6510 МКД	47.5346 МКД

#### **3.6. Данок од добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди на физички лица и нерезиденти. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2011: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

#### **3.7. Заработувачка (загуба) по акција**

Друштвото прикажува основна заработувачка (загуба) по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка (загуба) по акција е направена со поделба на нето добивката (загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

#### **3.8. Парични средства**

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки и денарски депозити чии што рок на доспеаност е пократок од 90 дена.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.9. Побарувања од осигурување**

Побарувањата по основ на премии за осигурување се состојат од фактурирани, а ненаплатени премии за осигурување согласно тарифата на Друштвото, намалени за направената исправка на вредноста (резервација) за сомнителните и ненаплатливи побарувања.

#### **3.10. Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување**

Исправката на вредноста на побарувањата по основ на премии се врши според проценката на наплатливост на овие побарувања од страна на менаџментот на Друштвото.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура, и тоа како што следува:

<b>Старост на побарувања (доспеани)</b>	<b>% на исправка од номиналниот износ</b>
Доспеани до 30 дена	0%
Доспеани од 31 до 60 дена	10%
Доспеани од 61 до 120 дена	31%
Доспеани од 121 до 270 дена	51%
Доспеани од 271 до 365 дена	71%
Доспеани над 365 дена	100%

#### **3.11. Материјални средства**

Материјалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста.

Материјалните трошоци и трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на средствата, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдени стапки со помош на кои набавната вредност на средствата треба да се отпише во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.11. Материјални средства (Продолжение)**

Применетите годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на средствата за 2012 и 2011 година се следните:

	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
Мебел и опрема	20 %	5 години	20 %	5 години
Компјутерска опрема	25 %	4 години	25 %	4 години
Останата опрема	20 %	5 години	20 %	5 години

#### **3.12. Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2012 година изнесува 20% годишно (2011: 20%).

#### **3.13. Оштетување на средствата**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

#### **3.14. Вложувања во финансиски инструменти**

Друштвото располага со вложувања во финансиски средства кои ги класифицира како вложувања кои се чуваат до доспевање, бидејќи истите се со фиксни или определиви плаќања и фиксно доспевање и Друштвото има дефинитивна намера да ги чува до доспевање.

Вложувањата во финансиски инструменти почетно се признаени по набавна вредност вклучувајќи го и трошокот за пренос. Трансакционите трошоци вклучуваат брокерска провизија, берзанска такса и такса на ЦДХВ. Набавката на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средства се депризнава или е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

Сите реализирани и нереализирани приходи се вклучени во приходите од вложувања.



### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.15. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

#### **3.16. Капитал**

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

#### **3.17. Наеми**

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Друштвото користи деловни простории под оперативен наем за кои се плаќаат месечни наемнини.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.18. Користи на вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

##### *(1) Краткорочни користи за вработените*

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

##### *(2) Користи по престанок на вработувањето*

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

#### **3.19. Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### **3.20. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

#### **4. Финансиски ризици и управување со истите**

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и вложувањата. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

##### **4.1. Ценовен ризик**

###### ***Девизен ризик***

Девизниот ризик претставува ризик од промена на девизните курсеви во однос на домашната валута (МКД), кои може да влијаат врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти.

Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување, поради што Друштвото е изложено на ризик поврзан со секојдневни промени на курсевите на странските валути.

За да ја намали изложеноста на девизен ризик, Друштвото спроведува политика со која слободните парични средства од капиталот и техничките резерви ги пласира во државни обврзници и записи деноминирани во ЕУР и врши орочување во форма на девизни депозити и денарски депозити со девизна клаузула.

###### ***Пазарен ризик***

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања или од индексот на цените на капиталот. Друштвото има ангажирано значаен износ на средства во финансиски инструменти - вложувања кои се чуваат до доспевање. Истите се амортизираат во однапред определени временски интервали (фиксно доспевање) со фиксни или определиви плаќања. Пазарниот ризик постои доколку Друштвото нема можност да го чува вложувањето во финансиски инструменти со фиксно доспевање и одлучи истите да ги продаде пред рокот на доспевање, во тој случај вредноста на финансиските средства ќе флукутира како резултат на промените на пазарните цени.

##### **4.2. Кредитен ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Политиките и процедурите за управување со кредитниот ризик се:

- а) побарувањата од купувачи се состојат од голем број на салда. За одложеното плаќање и плаќањето на рати на поголеми износи на осигурувања постојат договори и соодветно обезбедување, како и договор за гаранција од страна на трето лице.
- б) кај вложувањата на слободните парични средства применет е принципот на дисперзија на ризик со орочување во повеќе првокласни банки, исто така и вложувања во државни хартии од вредност.

#### **4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)**

##### **4.3. Каматен ризик**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано депозити во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има депонирани средства во банки може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик и истиот е даден во табелите подолу.

##### **4.4. Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

##### **4.5. Даночен ризик**

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2012 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2012 година.

#### **5. Утврдување на објективна вредност**

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

**6. Финансиски инструменти**

**6.1. Ризик на финансирање**

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити и заеми од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

**6.2. Ризик од девизни валути**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од вложувања на средства и набавки на услуги, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани во МКД на 31 декември 2012 и 2011 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2012	2011	2012	2011
ЕУР	274,384	208,102	6,496	4,798
УСД	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>274,384</b>	<b>208,102</b>	<b>6,496</b>	<b>4,798</b>

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2012 година по валути е следната:

	ЕУР	УСД	други	МКД	Вкупно
Парични средства	24	-	-	9,142	9,166
Депозити во банки	16,154	-	-	6,000	22,154
Депозит во ГФ на НБО	-	-	-	11,153	11,153
Дадени заеми	-	-	-	2,135	2,135
Вложувања	255,448	-	-	-	255,448
Побарувања за премии	-	-	-	113,205	113,205
Останати побарувања	2,758	-	-	15,900	18,658
	<b>274,384</b>	-	-	<b>157,535</b>	<b>431,919</b>
Обврски за штети	-	-	-	934	934
Реосигурување	6,524	-	-	-	6,524
Обврски за посред.	-	-	-	2,339	2,339
Останати обврски	28	-	-	9,465	9,493
	<b>6,552</b>	-	-	<b>12,738</b>	<b>19,290</b>

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.2. Ризик од девизни валути (Продолжение)**

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2011 година по валути е следната:

	<u>ЕУР</u>	<u>УСД</u>	<u>други</u>	<u>МКД</u>	<u>Вкупно</u>
Парични средства	65	-	-	6,415	<b>6,480</b>
Депозити во банки	113,476	-	-	31,157	<b>144,633</b>
Депозит во ГФ на НБО	-	-	-	9,548	<b>9,548</b>
Дадени заеми	-	-	-	888	<b>888</b>
Вложувања	90,821	-	-	-	<b>90,821</b>
Побарувања за премии	-	-	-	99,471	<b>99,471</b>
Останати побарувања	3,740	-	-	6,041	<b>9,781</b>
	<b>208,102</b>	-	-	<b>153,520</b>	<b>361,622</b>
Обврски за штети	-	-	-	640	<b>640</b>
Реосигурување	4,795	-	-	-	<b>4,795</b>
Обврски за посред.	-	-	-	2,212	<b>2,212</b>
Останати обврски	3	-	-	10,959	<b>10,962</b>
	<b>4,798</b>	-	-	<b>13,811</b>	<b>18,609</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	<b>Зголемувања за 10%</b>		<b>Намалувања за 10%</b>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ЕУР	26,789	20,330	(26,789)	(20,330)
УСД	-	-	-	-
<b>Нето Ефект</b>	<b>26,789</b>	<b>20,330</b>	<b>(26,789)</b>	<b>(20,330)</b>

**6.3. Ризик од промени на каматите**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано средства кај банки договорени по варијабилни каматни стапки.

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.3. Ризик од промени на каматите**

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	<b>31 декември</b>	
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	86	5
- Побарувања за премии	113,205	99,471
- Останати побарувања	18,658	9,781
	<b>131,949</b>	<b>109,257</b>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	9,080	6,475
- Депозити во банки	22,154	144,633
- Депозит во ГФ на НБО	11,153	9,548
	<b>42,387</b>	<b>160,656</b>
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во државни обврзници	255,448	90,821
- Дадени заеми на други	2,135	888
	<b>257,583</b>	<b>91,709</b>
	<b>431,919</b>	<b>361,622</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски за штети	934	640
- Обврски за посредници	2,339	2,212
- Останати обврски од осигурување	3,890	6,861
- Обврски кон реосигурители	6,524	4,795
- Останати тековни обврски	5,603	4,101
	<b>19,290</b>	<b>18,609</b>
	<b>19,290</b>	<b>18,609</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% процентни поени на каматните стапки на депонираните средства. Анализата е направена на салдата на депозити во банки на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	<b>Зголемувања за 2%</b>		<b>Намалувања за 2%</b>	
	<b>поени</b>		<b>поени</b>	
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Депозити во банки	666	3,084	(666)	(3,084)
Кредити	-	-	-	-
<b>Нето Ефект</b>	<b>666</b>	<b>3,084</b>	<b>(666)</b>	<b>(3,084)</b>

**КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД**  
**Друштво за неживотно осигурување - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.4. Ризик од ликвидност**

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2012 година според нивната доспеаност:

	<b>До 1 месец</b>	<b>1 - 3 мес.</b>	<b>3-12 мес.</b>	<b>Над 12 мес.</b>	<b>Вкупно</b>
Парични средства	9,166	-	-	-	9,166
Депозити во банки	-	-	22,154	-	22,154
Депозит во ГФ на НБО	-	-	-	11,153	11,153
Дадени заеми	-	-	2,135	-	2,135
Вложувања	-	-	-	255,448	255,448
Побарувања за премии	113,205	-	-	-	113,205
Останати побарувања	18,658	-	-	-	18,658
	<b>141,029</b>	<b>-</b>	<b>24,289</b>	<b>266,601</b>	<b>431,919</b>
Обврски за штети	934	-	-	-	934
Реосигурување	6,524	-	-	-	6,524
Обврски за посред.	2,339	-	-	-	2,339
Останати обврски	9,140	353	-	-	9,493
	<b>18,937</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,290</b>

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2011 година според нивната доспеаност:

	<b>До 1 месец</b>	<b>1 - 3 мес.</b>	<b>3-12 мес.</b>	<b>Над 12 мес.</b>	<b>Вкупно</b>
Парични средства	6,480	-	-	-	6,480
Депозити во банки	-	18,606	126,027	-	144,633
Депозит во ГФ на НБО	-	-	-	9,548	9,548
Дадени заеми	-	-	888	-	888
Вложувања	-	-	-	90,821	90,821
Побарувања за премии	99,471	-	-	-	99,471
Останати побарувања	9,781	-	-	-	9,781
	<b>115,732</b>	<b>18,606</b>	<b>126,915</b>	<b>100,369</b>	<b>361,622</b>
Обврски за штети	640	-	-	-	640
Реосигурување	4,795	-	-	-	4,795
Обврски за посред.	2,212	-	-	-	2,212
Останати обврски	10,560	402	-	-	10,962
	<b>18,207</b>	<b>402</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,609</b>



## **6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

### **6.5. Управување со ризикот од капитал**

Агенцијата за супервизија на осигурување како главне регулатор ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот во однос на обемот на работа и класите на осигурување во рамките на неживотно осигурување и/или реосигурување, во било кое време најмалку во висина на нивот на маржината на солвентност.

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- резерви на Друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и придонесите, како и дивиденда предвидена за исплата), доколку е потврдена од овластен ревизор;

При пресметка на основниот капитал на Друштвото следните ставки се сметаат за одбитни:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година;

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото, кои не смее да биде повисок од 50% од основниот капитал) се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- премии од емитирани кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање;

Адекватноста на одржувањето на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на раководството на Друштвото.

Табелата подолу ја дава пресметката на вкупниот капитал и односот со маржината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на ден 31 декември 2012 и 2011 во согласност со регулативата. Друштвото е во согласност со пропишаните барања.

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.5. Управување со ризикот од капитал (Продолжение)**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>1. Капитал</b>		
а) Уплатен акционерски капитал	199,593	199,593
б) Резерви	1,631	-
в) Нераспоредена добивка за тековна година	-	11,583
г) Акумулирана добивка	1,631	-
д) Откупни сопствени акции (-)	-	-
ѓ) Нематеријални средства (-)	(2,572)	(2,267)
е) Акумулирана и тековна загуба (-)	(12,700)	(6,690)
<b>Вкупно капитал</b>	<b>187,583</b>	<b>202,219</b>
<b>2. Маргина на солвентност</b>	<b>59,423</b>	<b>45,778</b>
<b>3. Гарантен фонд (3,000,000 ЕУР)</b>	<b>184,500</b>	<b>184,515</b>
<b>4. Вишок на капитал над маргина на солвентност</b>	<b>128,160</b>	<b>156,441</b>
<b>5. Вишок на капитал над гарантен фонд</b>	<b>3,083</b>	<b>17,704</b>

Потребното ниво на маргина на солвентност е пресметано според двата метода согласно Законот за супервизија на осигурувањето, при што според методот на стапка на премија изнесува 59,423 илјади МКД, додека според методот на стапка на штети изнесува 17,905 илјади МКД. Се користи повисокиот пресметан износ од двата.

Гарантниот фонд изнесува 1/3 од маргината на солвентност, но не понизок од износот според кој Друштвото има добиено дозвола за работа, а тој изнесува 3,000,000 ЕУР.

**6.6. Управување со ризикот од осигурување**

*Цели на управување со ризикот од осигурување*

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.6. Управување со ризикот од осигурување (Продолжение)**

*Стратегија за запишување на полиси за осигурување*

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

*Стратегија за реосигурување*

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста, и тоа од типовите вишок на штети, квотно реосигурување и вишок на ризик. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

*Усогласеност на средствата и обврските*

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одрдени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со своите финансиски средства имајќи ги во предвид лимитет одредени со Законот. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Табелата подолу ја дава пресметката на вложувањата на средства кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото на ден 31 декември 2012 и 2011 во согласност со регулативата:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>1. Вложувања на средства</b>		
а) Пари во благајна и на сметки (максимум до 3% од технички резерви)	8,741	4,753
б) Депозити во банки (максимум до 60% од технички резерви)	22,154	95,054
в) Хартии од вредност издадени од РМ (максимум до 80% од технички резерви)	183,611	90,821
г) Недоспеани побарувања за премии (максимум до 10% односно 20% од резерва за преносни премии)	15,008	26,095
<b>Вкупно средства</b>	<b>229,514</b>	<b>216,722</b>
<b>2. Технички резерви</b>		
а) Резерви за преносни премии	150,080	130,475
б) Резерви за бонуси и попусти	277	199
в) Резерви за штети	79,157	27,749
<b>Вкупно технички резерви</b>	<b>229,514</b>	<b>158,423</b>
<b>3. Средства кои ги надминуваат (недостасуваат) резервите</b>	<b>-</b>	<b>58,299</b>

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.6. Управување со ризикот од осигурување (Продолжение)**

На 31 декември 2012 година Друштвото има вложувања во средства кои ги покриваат техничките резерви во износ од 229,514 илјади МКД во рамките на ограничувањата на Законот за супервизија на осигурување, со исклучок на вложувањата во пари во благајна и на сметки кои изнесуваат 3.8% од техничките резерви.

**7. Сегментно известување**

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

**КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД**  
**Друштво за неживотно осигурување - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**8. ЗАРАБОТЕНИ ПРЕМИИ, НЕТО**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Бруто запишани (полисирани) премии	330,128	256,722
Промени во резерви за преносни премии	(35,973)	(58,033)
	<b>294,155</b>	<b>198,689</b>
Бруто премија предадена во реосигурување	(36,979)	(20,740)
Промени во премија предадена во реосигурување	7,859	4,021
	<b>(29,120)</b>	<b>(16,719)</b>
<b>Вкупно заработена премија, нето</b>	<b>265,035</b>	<b>181,970</b>

**8.1. ПОЛИСИРАНИ ПРЕМИИ ПО ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ**

Класа	Преносна	Тековна	Преносна	Тековна
	премија	премија	премија	премија
	2012	2012	2011	2011
	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД
Имот	15,199	13,104	6,500	4,216
Каско	24,407	19,542	19,108	17,205
Незгода	15,569	16,961	10,223	10,135
АО и зелена карта	100,691	96,833	86,136	80,849
Транспорт	2,035	3,330	2,264	3,678
Патничко осигурување	1,590	5,364	1,377	5,846
Пожар	5,340	6,045	3,666	3,143
Општа одговорност	1,285	2,833	1,201	1,175
<b>Вкупно</b>	<b>166,116</b>	<b>164,012</b>	<b>130,475</b>	<b>126,247</b>
<b>Вкупно</b>	<b>330,128</b>		<b>256,722</b>	

**8.2. ПРЕМИЈА ПРЕДАДЕНА ВО РЕОСИГУРУВАЊЕ**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>Премија за реосигурување</b>		
Зелена карта/ АО/Каско	15,531	9,995
Транспорт	184	327
Пожар-Имот	20,730	10,047
Општа одговорност	534	371
<b>Вкупно</b>	<b>36,979</b>	<b>20,740</b>
<b>Промена во преносна премија од реосигурување</b>		
Зелена карта и Автоодговорност	3,904	(1,891)
Пожар	(2,025)	2,745
Имот	5,579	1,301
Каско	221	1,866
Општа одговорност	180	-
<b>Вкупно</b>	<b>7,859</b>	<b>4,021</b>

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД**  
**Друштво за неживотно осигурување - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**9. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА**

	<b>2012</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2011</b> <b>(000) МКД</b>
Приходи од камати	7,771	6,060
Позитивни курсни разлики	25	31
Амортизација на дисконтот на обврзници	5,342	3,676
Капитална добивка од продажба на вложувања	1,510	9,449
<b>Вкупно</b>	<b>14,648</b>	<b>19,216</b>

**9.1. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ**

	<b>2012</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2011</b> <b>(000) МКД</b>
Приходи од камати на сметки во банки	30	48
Приходи од камати на орочени средства	2,467	2,966
Приходи од камати од вложувања	5,274	3,046
<b>Вкупно</b>	<b>7,771</b>	<b>6,060</b>

**9.2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛОЖУВАЊА**

	<b>2012</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2011</b> <b>(000) МКД</b>
Капитална добивка од продажба на обврзници	1,510	9,449
<b>Вкупно</b>	<b>1,510</b>	<b>9,449</b>

Во текот на 2012 година, продадени се 508,655 државни обврзници, при што е остварена нето капитална добивка од 1,510 илјади МКД.

**10. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ**

	<b>2012</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2011</b> <b>(000) МКД</b>
Приходи од провизија од реосигурување	2,210	1,521
Приходи од регреси	3,229	2,033
Приходи од удел на реосигурување во штети	41	2,418
<b>Вкупно</b>	<b>5,480</b>	<b>5,972</b>

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД**  
**Друштво за неживотно осигурување - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**11. НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ, НЕТО**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<i>Надоместоци по основ на исплатени бруто штети:</i>		
Незгода	8,805	9,647
Каско	18,983	12,787
Имотни осигурувања	1,216	2,859
Пожар	421	854
Автоодговорност	36,866	27,272
Патничко осигурување	2,217	1,825
Превоз	719	2,007
Општа одговорност	931	15
Извидување и проценка на штети	407	17
Бруто реализирани регреси	(3,882)	(706)
Бруто исплатени штети - дел за реосигурување	(1,768)	-
<b>Вкупно надомест на штети</b>	<b>64,915</b>	<b>56,577</b>

**12. ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<i>Резервирања за:</i>		
Настанати и пријавени штети	38,050	17,566
Настанати непријавени штети (ИБНР)	15,987	2,625
Бонуси и попусти	78	-
<b>Вкупно расходи од сигурување</b>	<b>54,115</b>	<b>20,191</b>

**13. ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Бруто плати на вработени	38,234	26,117
Амортизација на опрема и нематеријални средства	3,791	3,201
Амортизација на вложувања во туѓи средства	1,688	1,218
Трошоци за провизии	27,812	23,192
Трошоци за пропаганда и реклама	14,761	13,138
Закупнина	8,724	7,451
Трошоци за телекомуникации	4,795	3,620
Надомести за членови на Одбор на Директори	872	928
Потрошени материјали и енергија	7,261	4,596
Банкарски услуги и членарина на здруженија	652	399
Надомест на трошоци на вработените	3,460	2,586
Договори на дело (надворешни соработници)	6,131	1,009
Останати оперативни расходи	8,180	4,619
<b>Вкупно</b>	<b>126,361</b>	<b>92,074</b>

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД**  
**Друштво за неживотно осигурување - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**14. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Расходи од камати	5	5
Негативни курсни разлики	83	49
Трансакциони трошоци од вложувања	323	1,086
<b>Вкупно</b>	<b>411</b>	<b>1,140</b>

**15. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Трошоци за учество во штети во ГФ на НБО	7,157	5,143
Трошоци за противпожарен придонес и безбедност во сообраќај	6,466	4,203
Трошоци за финансирање на НБО и АСО	2,961	1,192
Трошоци за бонуси и попусти	6,102	4,631
Други	821	501
<b>Вкупно</b>	<b>23,507</b>	<b>15,670</b>



**16. ДАНОК ОД ДОБИВКА**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>Непризнаени расходи:</b>		
Надомести на вработени (непризнати)	547	451
Репрезентација, спонзорства и донации	6,714	5,440
Надоместоци на Одбор на директори	396	476
Премии за осигурување (лица)	1,832	215
Данок по задршка (одбивка)	181	-
<b>Даночна основа</b>	<b>9,670</b>	<b>6,582</b>
<b>Пресметан данок од добивка по 10%</b>	<b>967</b>	<b>658</b>
Други ослободувања (учество на странско лице)	-	-
<b>Данок од добивка во биланс на успех</b>	<b>967</b>	<b>658</b>
<b>Добивка (загуба) пред оданочување</b>	<b>(11,733)</b>	<b>12,241</b>
<b>Ефективна даночна стапка</b>	<b>0.00%</b>	<b>5.38%</b>

**17. ЗАРАБОТУВАЧКА (ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Нето добивка (загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции	(12,700)	11,583
	<b>акции</b>	<b>акции</b>
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
<b>Издадени обични акции на 1 јануари</b>	<b>32,500</b>	<b>32,500</b>
Издадени обични акции во годината	-	-
<b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември</b>	<b>32,500</b>	<b>32,500</b>
<b>Основна заработувачка (загуба) по акција (во МКД)</b>	<b>(391)</b>	<b>356</b>

**18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>Почетна состојба</b>	<b>4,143</b>	<b>3,825</b>
Набавки	1,186	318
<b>Вкупно набавна вредност</b>	<b>5,329</b>	<b>4,143</b>
<b>Почетна состојба</b>	<b>1,876</b>	<b>1,074</b>
Амортизација за годината	881	802
<b>Вкупно акумулирана амортизација</b>	<b>2,757</b>	<b>1,876</b>
<b>Нето сегашна вредност</b>	<b>2,572</b>	<b>2,267</b>

Нематеријалните средства се состојат од набавен апликативен софтвер за осигурително работење.

**19. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	<b>Градежни објекти (000) МКД</b>	<b>Компјутери (000) МКД</b>	<b>Опрема (000) МКД</b>	<b>Вложувања во туѓ имот (000) МКД</b>	<b>Вкупно (000) МКД</b>
<b>Набавна вредност</b>					
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>218</b>	<b>5,645</b>	<b>6,358</b>	<b>7,545</b>	<b>19,766</b>
Набавки	3,610	1,249	2,014	1,272	8,145
Друго	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>3,828</b>	<b>6,894</b>	<b>8,372</b>	<b>8,817</b>	<b>27,911</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>					
<b>Состојба со 1 јануари</b>	<b>-</b>	<b>2,615</b>	<b>2,207</b>	<b>2,685</b>	<b>7,507</b>
Амортизација	61	1,536	1,374	1,627	4,598
Друго	-	-	-	-	-
<b>Состојба со 31 декември</b>	<b>61</b>	<b>4,151</b>	<b>3,581</b>	<b>4,312</b>	<b>12,105</b>
<b>Сегашна вредност:</b>					
на 31.12.2011	<b>218</b>	<b>3,030</b>	<b>4,151</b>	<b>4,860</b>	<b>12,259</b>
на 31.12.2012	<b>3,767</b>	<b>2,743</b>	<b>4,791</b>	<b>4,505</b>	<b>15,806</b>

Друштвото не располага со сопствен деловен простор односно користи простор земен под оперативен наем за кој се плаќа месечна закупнина (Види: Белешка 13). Во текот на 2012 година, Друштвото склучило договор за стекнување на недвижности во изградба во износ од 3,347 илјади МКД.

**20. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ**

	<b>2012 (000) МКД</b>	<b>2011 (000) МКД</b>
Вложувања во државни обврзници - номинална вредност	256,379	95,370
Вложувања во државни записи - номинална вредност	17,277	-
	273,656	95,370
Дисконт на обврзници	(18,208)	(4,549)
<b>Вкупно вложувања кои се чуваат до доспевање</b>	<b>255,448</b>	<b>90,821</b>

Заклучно со 31 декември 2012 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници во износ од 238,171 илјади МКД купени на македонската берза кои имаат рокови на доспевање над една година и фиксна каматна стапка од 2% годишно и државни записи во износ од 17,277 илјади МКД кои имаат рокови на доспевање во месец февруари, март и април 2013 година.

**КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД**  
**Друштво за неживотно осигурување - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**21. ДЕПОЗИТИ**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>Депозити во банки:</b>		
Шпаркасе банка АД Скопје	16,154	37,087
Стопанска банка АД Скопје	6,000	45,711
Охридска банка АД Охрид	-	57,764
Тутунска банка АД Скопје	-	4,071
<b>Вкупно депозити во банки</b>	<b>22,154</b>	<b>144,633</b>
Депозит во Гарантен фонд на НБО	11,153	9,548
Дадени заеми на други лица	2,135	888
<b>Вкупно депозити</b>	<b>35,442</b>	<b>155,069</b>

Со состојба на 31 декември 2012 година, Друштвото има орочени депозити во банки во износ од 22,154 илјади МКД, со рок на орочување до една година и каматни стапки кои се движат од 3.0% до 4.5% годишно. Друштвото остварува приходи од камати од ваквите депозити и истите се прикажани во рамките на приходите од вложувања.

**22. ПОБАРУВАЊА**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>Побарувања од премии:</b>		
Побарувања од осигуреници	154,536	108,715
	<b>154,536</b>	<b>108,715</b>
Исправка на вредност на побарувања за премии	(41,331)	(9,244)
	<b>113,205</b>	<b>99,471</b>
<b>Останати побарувања:</b>		
Побарувања од реосигурување	2,758	3,740
Побарувања од НБО за учество во Гарантен фонд	1,864	546
Побарувања по основ на регрес	3,564	617
Побарувања по камати	779	1,041
Дадени аванси и други депозити	2,424	1,933
Побарувања по вработени	6,442	1,383
Други побарувања	827	521
	<b>18,658</b>	<b>9,781</b>
<b>Вкупно побарувања</b>	<b>131,863</b>	<b>109,252</b>
<b>Доспевање на побарувањата:</b>		
Недоспеани	72,395	43,478
До 90 дена	26,575	25,229
од 91-180 дена	16,686	19,884
од 181-270 дена	11,962	9,495
од 271-365	6,630	4,444
Над 365 дена	20,288	6,185
	<b>154,536</b>	<b>108,715</b>

**23. ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ И ДРУГО**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Однапред платени трошоци	2,535	1,848
Одложени трошоци за стекнување-плати варијабилен дел	2,067	1,713
Ситен инвентар во употреба	-	1,170
Недоспеана камата од депозити во банки	-	288
Однапред фактурирана премија за реосигурување	3	(144)
<b>Вкупно</b>	<b>4,605</b>	<b>4,875</b>

**24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Денарски сметки во банки	9,056	6,393
Благајни	86	5
Девизна сметка	24	65
Останати	-	17
<b>Вкупно</b>	<b>9,166</b>	<b>6,480</b>

**25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ**

	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
	<b>Акции</b>	<b>(000) МКД</b>	<b>Акции</b>	<b>(000) МКД</b>
Обични акции	32,500	199,593	32,500	199,593
<b>Вкупно</b>	<b>32,500</b>	<b>199,593</b>	<b>32,500</b>	<b>199,593</b>

Единствен сопственик на Друштвото е Кроација Осигурување д.д. Загреб. Акционерскиот капитал се состои од издадени и целосно уплатени 32,500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР или вкупен износ од 199,593 илјади МКД.

**26. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Обврски кон добавувачи	4,113	3,326
Обврски спрема НБО	2,985	5,348
Обврски за противпожарен придонес и безбедност	905	1,345
Обврски за нефактурирани трошоци од реосигурување	15,943	8,874
Обврски за други даноци	425	169
Обврски за данок од добивка (непризнаени расходи)	353	402
Останато	712	372
<b>Вкупно</b>	<b>25,436</b>	<b>19,836</b>

**27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

**а) судски спорови**

Друштвото се јавува како тужена страна во поголем број на предмети од страна на физички и правни лица во вкупен износ од 58,649 илјади МКД (2011: 5,261 илјади МКД) по основ на надомест на штета. Овој износ го претставува тужбеното барање на осигурениците. Според проценката на Друштвото најголем дел од овие предмети имаат основа и се очекува да се исплати одредена сума, при што Друштвото има резервирано износ од 13,285 илјади МКД.

**б) гаранции на други**

Со состојба на 31 декември 2012, Друштвото има искористено банкарски гаранции дадени за учество на тендери во вкупен износ од 2,428 илјади МКД.

**в) хипотеки**

Друштвото нема хипотеки или залози на својот имот за обезбедување на обврски.

## 28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото во текот на своето работење е поврзано со својот акционер, неговите поврзани друштва, како и со членовите на Одборот на Директори како клучен менаџерски персонал на Друштвото.

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Побарувања од реосигурување	2,758	-
Дел за реосигурување во технички резерви	13,905	7,467
Обврски за реосигурување	4,357	3,777
Премија предадена во реосигурување	21,447	17,925
Приходи од провизија од реосигурување	2,210	1,573
Учество во надомест на штети	2,100	-
Обврски за осигурување на менаџмент	215	-
Расходи за надомести на членови на ОД	872	928
Расходи за осигурување на менаџмент	215	215
Приходи од премии и останати приходи	-	326

Побарувањата и обврските за реосигурување во износ од 2,758 илјади МКД и 4,357 илјади МКД претставуваат побарувања и обврски спрема реосигурувачот Кроација Лојд дд, Загреб.

Во текот на 2012 година, Друштвото има евидентирано трошоци за реосигурување во износ од 21,447 илјади денари, приходи од провизија во износ од 2,210 илјади МКД, учество во надомест на штети во износ од 2,100 илјади МКД, како и средства од реосигурување во износ од 13,905 илјади МКД со реосигурувачот Кроација Лојд дд, Загреб.

Во текот на 2012 година, Друштвото има евидентирано трошоци за надомести на членовите на Одборот на Директори во износ од 872 илјади МКД и трошоци за осигурување на менаџментот во износ од 215 илјади МКД со поврзаното друштво Кроација осигурување на живот АД Скопје.

Друштвото нема други трансакции со поврзаните субјекти.

## 29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување не се случиле настани кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај  
за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

**Кроација Осигурување АД Скопје**  
**Извршен директор**

**Годишна сметка за 2012 година**

- Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)



**Годишен извештај за 2012 година**